



# МЗМП 2018 ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИМИГРАЦИСКИ ПРИТВОР

Во 2018, бегалците и мигрантите продолжија да транзитираат преку Република Македонија користејќи нерегуларни и криумчарски рути. Како одговор, задржувањето на странци од имиграциски причини беше растечка појава, зголемувајќи ја загриженоста околу можни прекршувања на човековите права на странските државјани кои се задржани. МЗМП спроведува редовно мониторирање во објектот наменет за задржување (ПЦ за странци) и им обезбедува информација за меѓународна заштита на задржаните лица. Сепак, МЗМП има ограничен пристап до задржаните лица, просториите за задржување и индивидуалните досиеја. Овој извештај се базира на исказите дадени од задржаните лица за време на интервјуата.

Земја на потекло на задржаните лица



- **Бројот на задржани лица** до јуни 2018 (најмалку 65) беше поголем споредено со првата половина од 2017 (најмалку 40).
- **Просечно време на задржување** е 12.8 денови, додека најдолгото задржување треше 45 дена.
- 4 деца беа упатени кон **алтернативна форма на згрижување** веднаш по регистрација во центарот.
- Од вкупно 270 бегалци и мигранти кои патувале во различни групи само 24% биле задржани, а останатите биле вратени во Грција во отсуство на формална постапка. Во изминатиот период МЗМП репортираше случаи на разделување за време на приведувањето од страна на полицијата.
- Мнозинството задржани лица **не примиле навремено решение**, ниту биле соодветно информирани за правниот основ за нивното задржување и нивните права на јазик кој го разбираат. Поради тоа, тие немале можност да го оспорат задржувањето. **Пристапот до правна помош** на задржаните лица бил ограничен на информациите кои МЗМП ги обезбедува во врска со правото на меѓународна заштита.
- Повеќето задржани лица **беа задоволни од односот на полицијата** во центарот. Сепак, задржаните мажи константно пријавуваа недостиг на пристап до свеж воздух надвор од центарот. Во неколку случаи задржаните лица се пожалија на храната која е несоодветна за нивната култура и навики, како и дека имаат потреба од нова чиста облека. Некои од задржаните лица се пожалија во однос на нивното неостварено право на телефонски разговор.
- 45% од барателите на право на азил во Македонија во првата половина од 2018 биле **задржани пред да побараат азил**.
- Некои од задржаните лица во ПЦ за странци се соочија со **пречки во пристапот до постапката за азил**. МЗМП интервенираше во 5 случаи каде на задржаните лица не им беше дадена можност да поднесат барање за азил штом тие го побараа истото. Неколку дена по извршените интервенции, задржаните лица беа пренесени во ПЦ за баратели на азил.
- За време на овој извештаен период МЗМП нема примено ниту едно **решение за ограничување на слободата на движење** додека е во тек постапката за азил, согласно новиот Закон за меѓународна и привремена заштита.
- **Просечното време на престој во ПЦ** за баратели на азил на овие баратели на азил е 10.9 денови што е подолго од 2017.

## ЗАКЛУЧОЦИ


ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА ПРИСУСТВО НА СВЕДОЦИ ВО КРИВИЧНИТЕ ПОСТАПКИ ПРЕКУ НИВНО ЗАДРЖУВАЊЕ Е СПРОТИВНО НА ЗАКОНОТ. ТРЕБА ДА БИДАТ РАЗГЛЕДАНИ СООДВЕТНИ АЛТЕРНАТИВИ.

АЛТЕРНАТИВИТЕ НА ЗАДРЖУВАЊЕ ТРЕБА ДА БИДАТ ПРАВНО ДОСТАПНИ И СПРОВЕДУВАНИ ВО ПРАКСА. НИТУ ЕДНО ДЕТЕ НЕ ТРЕБА ДА БИДЕ ЗАДРЖАНО ОД ИМИГРАЦИСКИ ПРИЧИНИ!

ЕФЕКТИВНАТА ПРАВНА ПОМОШ И МОЖНОСТА ЗА СООДВЕТНО ОСПУРУВАЊЕ НА ЗАКОНИТОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ СЕ КЛУЧНИ ВО ГАРАНЦИЈАТА ДЕКА ПРАВАТА НА ЗАДРЖАНИТЕ ЛИЦА СЕ ПОЧИТУВАНИ И ИСПОЛНЕТИ.

УСЛОВИТЕ НА ЗАДРЖУВАЊЕ ТРЕБА ДА СООДВЕТСТВУВААТ СО ДОМАШНИТЕ И МЕЃУНАРОДНИТЕ ПРАВИЛА И СТАНДАРДИ.

## Место на поднесување на барање за признавање право на азил



### Македонско здружение на млади правници

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) е независна, професионална и непрофитна организација која обезбедува правна помош и стратешко застапување за заштита на човековите права.

МЗМП е единствената организација во Република Македонија која овозможува бесплатна правна помош и ги застапува барателите на азил, бегалците, лицата без државјанство и други лица од интерес во постапките поврзани со азил, легален престој и други социјални права.

#### КОНТАКТ

Ул. Донбас 14/1-6, 1000 Скопје Тел: +389 2 3220 870

Email: [contact@myla.org.mk](mailto:contact@myla.org.mk) Веб страна: [www.myla.org.mk](http://www.myla.org.mk)



Оваа публикација е отпечатена во рамките на проектот „Глобална програма за техничка помош и градење на капацитетите за спречување на притвор на децата и заштита на децата и на другите баратели на азил во притвор“, финансирана од Европската Унија. Содржината на оваа публикација е во исклучива одговорност на МЗМП и во никој случај не ги одразува гледиштата на Европската Унија.



Оваа публикација е поддржана во рамките на проектот „Глобална програма за техничка помош и градење на капацитетите за спречување на притвор на децата и заштита на децата и на другите баратели на азил во притвор“, од страна на Претставништвото на УНХЦР во Скопје. Мислењата и ставовите изразени во публикацијата се мислења на авторот и нужно не ги одразуваат официјалните ставови на УНХЦР.